



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 9 октомври 1981  
Скопје  
Број 31      Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

437.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 септември 1981 година.

Бр. 08-2154  
29 септември 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА**

#### Член 1

Обврската на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Републиката) спрема постојаните средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот), во периодот од 1981 до 1985 година се обезбедува по пат на задолжителен заем што по уплатуваат основните организации на здружениот труд во областите определени со овој закон.

#### Член 2

Како средства на Фондот се сметаат и средствата на основните организации на здружениот труд што ќе ги здружат на самоуправни основа и врз основа на заеднички интерес, а заради остварување на развојните програми на стопански недоволно развиените републики и Автономната Покраина Косово.

За износот на здружените средства од став 1 на овој член се намалува обврската на Републиката спрема средствата на Фондот.

#### Член 3

Обврзници на задолжителниот заем од член 1 на овој закон (во натамошниот текст: обврзници на заемот) се основните организации на здружениот труд што вршат стопанска дејност, а кои според Одлуката за единствена класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ број 34/76, 62/77 и 72/80), се распоредени во областите од 01 до 11, освен дејноста: 1104 — Банкарство и подгрупите на дејностите: 110612 — Истражувачко развојни услуги во општествените дејности и 110904 — Адвокатски и други услуги.

Обврзници на заемот се и деловите на основните организации чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка република, односно социјалистичка автономна покраина, а кои трајно вршат стопанска дејност од став 1 на овој член.

#### Член 4

Обврзниците на заемот што вршат дејност: производство на јаглен, термоелектрична енергија, железнички сообраќај, воздушен сообраќај, зачетнички услуги и поправки, производство на домашни ракотворби и сувенири, како и договорните организации се ослободуваат од обврската за плаќање на задолжителен заем на деловните средства кои служат за вршење на тие дејности.

#### Член 5

Основицата за пресметување и плаќање на задолжителниот заем ја сочинуваат сопствените извори на деловните средства на обврзникот на заемот.

Со сопствените извори на деловните средства се изедначуваат:

— кредитните средства што на обврзниците на заемот им се отстапени со Законот за отстапување на определени средства на организациите на здружениот труд и на општествено-политичките заедници на трајно користење („Службен лист на СФРЈ“ број 21/74) и

— кредитите што на обврзниците на заемот им се отстапени од средствата на поранешните општествено-инвестициони фондови (Општиот инвестиционен фонд, Републичкиот инвестиционен фонд и општинските инвестициони фондови) и на фондовите на Федерацијата, кои од Федерацијата се пренесени на Републиката, доколку се внесени во сопствените извори на деловните средства.

#### Член 6

Од основницата за пресметување на задолжителен заем се одземаат сегашните вредности на: јавните патишта, улиците и сообраќајниците во населбите, земјиштата, шумите, шумските плантажи и шумските комуникации, јавните зелени површини во населените места, плоштадите и пазарите, изградените површини на аеродромите, земјоделските комуникации, земјоделските заштитни објекти и постројки за одводнување и наводнување (дропни станици, главни канали и канали од прв ред), водостопанските објекти за заштита од поплави, агрегатите за пречистување на загадена

вода, каптажните прадби, резервоарите и колекторите, вредностите на делата на ликовните уметници (слики, скулптури и други уметнички дела).

#### Член 7

Обврзниците на заемот, освен обврзниците за кои со овој закон се предвидени ослободувања и обврзниците за кои се предвидени посебни стапки, ќе плаќаат задолжителен заем по стапка од 3%.

#### Член 8

Задолжителниот заем по посебни стапки ќе го плаќаат обврзниците на заемот што вршат дејност, и тоа:

— во трговијата на мало, туристичкото посредување, осигурувањето на имоти и лица и проектирањето и сродни технички услуги — по стапка од 5%;

— во областа на градежништвото — по стапка од 4%;

— во производството на феролегури, производството на руди од обоени метали, производството на обоени метали и услугите во областа на прометот — по стапка од 1,5% и

— во производството на железна руда, производството на железно и челик, производството на неметални минерали, производството на базни хемиски производи, производството и преработката на хартија, производството на текстилна преѓа и ткаенини, производството на готови текстилни производи, производството на кожа и крзно, производството на кожни обувки и галантерија, преработка на каучук, производството на прехранбени производи, производството на добиточна храна, земјоделското производство, водостопанството, ППТ услугите и угостителството — по стапка од 1%.

#### Член 9

Основицата за пресметување и плаќање на месечната аконтација на задолжителниот заем ја сочинуваат сопствените извори на деловните средства на обврзникот на заемот, според состојбата искажана со завршната сметка за претходната година.

#### Член 10

Обврзникот на заемот е должен во почетокот на годината, а најдоцна до 15 март, да и достави на Службата на општественото книговодство, кај која се води неговата жиро-сметка, пресметка на задолжителниот заем со утврдена месечна аконтација за плаќање на задолжителниот заем за тековната година.

#### Член 11

Ако обврзникот на заем врши повеќе дејности за кои се пропишани различни стапки или ако за одделни дејности е тој ослободен од плаќање на задолжителен заем должен е за секоја дејност, на почетокот на годината, посебно да утврди основица на сопствените извори на деловните средства.

Доколку обврзникот на заем не постапи според одредбите од став 1 на овој член пресметувањето и плаќањето на задолжителниот заем ќе се врши за сите дејности по стапката на онаа дејност за која е пропишана највисока стапка.

#### Член 12

Уплатата на аконтацијата на задолжителниот заем се врши во еднакви месечни износи и тоа до 25-ти во месецот за претходниот месец на сметката на Фондот кај Службата на општественото книговодство.

Ако обврзникот на заем не ја извршил уплатата на заемот до 25-ти во месецот за претходниот месец, Службата на општественото книговодство ќе врши уплата на задолжителниот заем од сметката на обврзникот на сметката на Фондот во висина на уплатената аконтација, на задолжителниот заем за претходниот месец.

#### Член 13

Уплатата на утврдената месечна аконтација на задолжителниот заем во роковите предвидени во член 12 став 1 на овој закон се врши во целосен износ.

Службата на општественото книговодство насочува 50% од уплатените месечни аконтации на сметката на Фондот, а остатокот од средствата го насочува на посебна сметка кај Стопанската банка — Здружена банка — Скопје (во натамошниот текст: Стопанска банка).

Средствата од став 2 на овој член што ќе се насочат во Стопанската банка, Стопанската банка ќе ги користи за привремено надоместување на недостигот на кредитни средства од Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година. На овие средства Стопанската банка ќе плаќа камата по стапка од 5% годишно по која се плаќа камата на средствата од задолжителниот заем согласно со член 12 став 2 од Законот за поставените средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“ број 74/80).

Средствата од став 3 на овој член Стопанската банка ќе ги уплати на Фондот, како задолжителен заем заради намиравање на обврската по годишната аконтација.

#### Член 14

Годишната пресметка на задолжителниот заем се врши по завршните сметки на организациите на здружениот труд.

Како основица за утврдување на годишниот износ на задолжителниот заем се зема состојбата на изворите на деловните средства на обврзникот на заемот по завршната сметка за годината за која се пресметува заемот.

За утврдениот годишен износ на задолжителниот заем, обврзникот на заемот е должен на Службата на општественото книговодство да и достави конечна пресметка во рокот определен за доставување на завршната сметка.

Годишниот износ обврзникот на заемот го уплатува најдоцна до 15 март во тековната година за претходната година.

#### Член 15

Основните организации на здружениот труд што ќе здружат средства врз самоуправни основа и врз заеднички интереси заради остварување на развојните програми на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, се ослободуваат од обврската за плаќање на задолжителен заем до висината на вкупно утврдената обврска на ниво на работна, односно сложена организација на здружениот труд, а врз основа на самоуправни спогодба склучена меѓу заинтересираните организации на здружениот труд.

Во согласност со став 1 на овој член, две или повеќе основни организации на здружениот труд што не се во составот на иста работна организација, односно иста сложена организација на здружениот труд, можат своите обврски да ги остварат до висината на вкупно утврдената обврска на ниво на основната организација на здружениот труд, врз основа на самоуправни спогодба склучена со заинтересираните организации на здружениот труд.

#### Член 16

Основната организација на здружениот труд која ќе здружи и ќе вложи средства во согласност со член 15 на овој закон, се ослободува од обврската за плаќање на задолжителен заем од почетокот на годината во која е склучена спогодбата.

Согласност на основната организација на здружениот труд за ослободување од обврската за пла-

Каџе на задолжителен заем по основот од став 1 на овој член дава Републичкиот секретаријат за финансии.

На основната организација на здружениот труд која платила задолжителен заем во годината во која е склучена спогодбата од член 15 на овој закон, на нејзино барање и се враќаат средства на задолжителниот заем уплатени од почетокот на годината до склучувањето на спогодбата, по претходна согласност од Републичкиот секретаријат за финансии, а врз основа на потврдата на Службата на општественото книговодство за висината на вложениите средства по тој основ.

#### Член 17

Основните организации на здружениот труд што здружуваат труд и средства според одредбите на овој закон ги утврдуваат доповорно условите за здружување, врз основа на заедничкиот приход и доход.

Ако обврските по основ на здружување од став 1 на овој член се вршат врз кредитна основа, условите за здружување не можат да бидат понеповолни од условите по основ на задолжителниот заем утврдени со Законот од член 13 став 3 на овој закон.

#### Член 18

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на утврдувањето на основицата, пресметувањето, уплатувањето и насочувањето на задолжителниот заем во рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 19

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за задолжителен заем за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ број 44/76, 6/79, 42/79 и 43/80).

#### Член 20

Уплатените аконтации на задолжителниот заем извршени во 1981 година според досегашните прописи ќе се земат во пресметката при утврдувањето на обврската за 1981 година според одредбите на овој закон.

#### Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите на членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 15 ќе се применуваат од 1 јануари 1981 година.

438.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за задолжителниот заем за обезбедување постојани средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1981 до 1985 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот совет, одржани на 29 септември 1981 година.

Бр. 08-2146  
29 септември 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

**ЗАКОН**  
**ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА**

#### Член 1

Постојаните средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Фондот), во периодот од 1981 до 1985 година се обезбедуваат по пат на задолжителен заем што го уплатуваат основните организации на здружениот труд во областите определени со овој закон.

#### Член 2

Годишниот износ на постојаните средства на Фондот се утврдува со примена на стапката од 0,14% на општествениот производ на општествениот сектор на стопанството на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Републиката) остварен во годината за која тие средства се пресметуваат, според принципот на чиста дејност.

Општествениот производ од став 1 на овој член се утврдува според податоците од Републичкиот завод за статистика.

Годишниот износ на средствата од став 1 на овој член го утврдува Управниот одбор на Фондот.

#### Член 3

Обврзници на задолжителниот заем од член 1 на овој закон, се основните организации на здружениот труд што вршат дејност во областа на трговијата на големо, надворешната трговија и услугите во областа на прометот (во натамошниот текст: Обврзници на заемот).

Обврзници на заемот од став 1 на овој член се и деловите на основните организации од областа на трговијата на големо, надворешната трговија и услугите во областа на прометот, чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка република, односно социјалистичка автономна покраина, а кои трајно вршат дејност на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 4

Основицата за пресметување на задолжителниот заем ја сочинуваат сопствените извори на деловните средства на обврзникот на заемот.

Со сопствените извори на деловните средства се изедначуваат:

— кредитните средства што на обврзниците на заемот им се отстапени со Законот за отстапување на определени средства на организациите на здружениот труд и на општествено-политичките заедници на трајно користење („Службен лист на СФРЈ“ број 21/74) и

— кредитите што на обврзниците на заемот им се отстапени од средствата на поранешните општествени инвестициони фондови (Општиот ин-

вестиционен фонд, Републичкиот инвестиционен фонд и општинските инвестициони фондови) и фондовите на Федерацијата, кои од Федерацијата се пренесени на Републиката, доколку се внесени во сопствените извори на деловните средства.

#### Член 5

Обврзниците на заемот ќе го плаќаат задолжителниот заем по стапка од 2%.

#### Член 6

За начинот на пресметувањето и плаќањето на месечните аконтации на задолжителниот заем, како и за годишната пресметка на заемот, ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за обезбедување постојани средства на фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година.

#### Член 7

Висината на годишната аконтација на постојаните средства на Фондот по основ на задолжителниот заем ја утврдува Управниот одбор на фондот, со примена на стапката од член 2 став 1 на овој закон на планираниот општествен производ на општествениот сектор на стопанството на Републиката за годината за која се утврдува аконтацијата, а според принципот на чиста дејност.

Управниот одбор на фондот е должен аконтацијата од став 1 на овој член да ја утврди до крајот на месец февруари на тековната година.

#### Член 8

За уплатениот износ на постојаните средства на Фондот во периодот од 1981 до 1985 година, кои се уплатуваат преку задолжителен заем, на уплатувачите им се издаваат обврзници што гласат на доносителот.

Обврзниците на задолжителниот заем ги потпишува републичкиот секретар за финансии.

Задолжителниот заем се враќа во 13 еднакви годишни анuitети со камата по стапка од 5% годишно.

Отплатата на задолжителниот заем почнува со истекот на три години од денот на истекот на годината за која заемот е уплатен.

Каматата пресметана за времето од денот на уплатата до денот на почетокот на отплатувањето на задолжителниот заем му се додава на уплатениот износ на задолжителниот заем и заедно со него претставува основа за утврдување на годишните анuitети.

#### Член 9

За отплатувањето на задолжителниот заем на начинот предвиден во член 8 на овој закон гарантира Републиката.

#### Член 10

Средствата остварени со уплата на задолжителниот заем фондот е должен да ги пласира на подрачјата на стопански недоволно развиените краишта со просечен рок на враќање од 12 години и со камата по просечна стапка од 5,5% годишно, еполемена за манипулативните трошоци на Банката.

Отплатувањето на кредитот од став 1 на овој член почнува по истекот на три години од денот на истекот на годината во која е кредитот одобрен.

Пресметаната камата за времето од денот на добивањето на кредитот до денот на почетокот на отплатувањето на кредитот му се додава на износот на дадениот кредит и заедно со него претставува основа за утврдување на анuitетот.

#### Член 11

Обврзниците на задолжителниот заем ќе го уплатуваат задолжителниот заем на сметката на Фондот.

#### Член 12

Работите за издавање на обврзниците и за отплатување на задолжителниот заем ги врши Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

Износот на трошоците за вршење на работите од став 1 на овој член се утврдува со договор меѓу Фондот и Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

#### Член 13

За спроведувањето на овој закон ќе се прижи Службата на општественото книговодство.

#### Член 14

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на утврдување на основната за пресметување на задолжителниот заем и за утврдување на месечната аконтација, како и за издавањето и амортизацијата на обврзниците на задолжителниот заем и за начинот на евидентирање на постојаните средства на Фондот во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 15

Обврските настанати од 1 јануари 1981 година до влегувањето во сила на овој закон ќе се уплатат во рок од 10 дена по неговото влегување во сила.

#### Член 16

Аконтацијата од став 1 на член 7 на овој закон за 1981 година ќе ја утврди Управниот одбор на Фондот во рок од 1 месец по донесувањето на овој закон.

#### Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите од членовите 3, 4 и 5 ќе се применуваат од 1 јануари 1981 година.

### 439.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1981 до 1985 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 септември 1981 година.

Бр. 08-2143

29 септември 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

## ЗАКОН ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

### Член 1

Банките и организациите на здружениот труд, кои ќе даваат кредити за намените определени со овој закон во периодот од 1981 до 1985 година, имаат право на надоместок на дел од каматата на начинот и под условите определени со овој закон.

Надоместокот на дел од каматата им се дава и на инвеститорите за изградба на определени објекти со кредитни средства од странство.

Надоместокот на дел од каматата ќе се дава на товар на средствата на Републиката за инвестиции во стопанството.

### Член 2

Банките и организациите на здружениот труд ќе остваруваат надоместок на дел од каматата на кредити од сите извори на средства што ги даваат за:

1) развој на одредени ридско-планински реони и граничниот појас според Општествениот договор за забрзан развој на подрачјата во ридско-планинските реони и граничниот појас во Социјалистичка Република Македонија за периодот 1981—1985 година и тоа:

— во населбите во ридско-планинските подрачја во стопански недоволно развиените општини — за делот од каматата над 5%;

— во населбите во ридско-планинските подрачја во друштите општини — за делот од каматата над 7%;

— во граничниот појас во стопански недоволно развиените општини — за делот од каматата над 8% и

— во граничниот појас во друштите општини — за делот од каматата над 10%.

2) развој на сточарството според Програмата за создавање резерви на месо во жив добиток во Социјалистичка Република Македонија — за делот од каматата над 3%;

3) развој на производството за вооружување и воена опрема според Самоуправната спогодба за основите на заедничкиот план за производство на вооружување и воена опрема за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“ број 23/81) — за делот од каматата над 5% и за интеркаларна камата;

4) инвестициони вложувања во индивидуалното стопанство и тоа за намените утврдени со Спогодбата за насочување на средствата од него-приливот на штедните влогови за кредитирање на инвестиции во индивидуалното земјоделство, како и за изградба и опремување на сервиси за поправка и одржување на електрични апарати за домаќинството, сервиси за одржување на земјоделска механизација и земјоделска опрема и за домашни ракотворби — за делот од каматата над 8% и

5) издавање на учебници, прирачна литература и други изданија во согласност со општествените потреби и интереси што ги утврдува републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата — за делот од каматата над 6%.

Надоместокот на дел од каматата за кредитирање на намените од став 1 на овој член ќе се дава доколку каматата што ја плаќа корисникот на кредитот и надоместокот на дел од каматата не ја надминуваат најниската каматна стапка утврдена од банката за соодветна намена во тековната година.

### Член 3

Надоместокот на дел од каматата се дава по кредитите од член 1 став 2 на овој закон за изградба на нови и за довршување на започнатите хидромелиоративни системи, мали акумулации и за изградба на железнички пруги — за делот од каматата над 4%, но најмногу до 6 процентни поени од вкупно договорената камата.

Надоместок на дел од каматата од став 1 на овој член ќе се дава за првите пет години од законното барање на отплатата на кредитот.

### Член 4

Надоместок на дел од каматата се дава по кредитите за развој на туризмот во висина од 2%.

Надоместок на дел од каматата од став 1 на овој член ќе се дава за кредитите што учествуваат до 40% од пресметковната вредност на инвестициониот објект, доколку тие се одобрени по каматна стапка до 8%.

Ако кредитите од став 1 на овој член изнесуваат над 40% од пресметковната вредност на инвестициониот објект, инвеститорот на објектот утврдува на кој кредит, односно дел од кредитот ќе користи надоместок на камата.

### Член 5

Видовите на инвестиционите вложувања за развој на одредените ридско-планински реони и на граничниот појас во Социјалистичка Република Македонија од член 2 став 1 точка 1 на овој закон ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

### Член 6

Надоместок на дел од каматата по кредитите за определени намени може да се користи само по еден од основите и тоа по најповолниот основ утврден со овој закон.

### Член 7

Надоместокот на дел од каматата од средствата на Републиката, определен со овој закон, не може да изнесува повеќе од 6%, а за намените од член 2 став 1 точка 1 алинеја 1, точка 2 и точка 3 повеќе од 8% годишно.

### Член 8

Средствата за исплатите по сите основи од овој закон во периодот од 1981 до 1985 година не можат да изнесуваат повеќе од 710 милиони динари.

Доколку се оцени дека обврските на Републиката ќе го надминат износот од став 1 на овој член, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе му предложи на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да донесе соодветни мерки.

### Член 9

Надоместок на дел од каматата не може да се оствари за износот на кредитите што не е вратен во договорениот рок.

### Член 10

Барањето за признавање надоместок на дел од каматата се поднесува до Службата на општественото книговодство кај која корисникот на надоместокот на каматата има жиरो-сметка. По извршената контрола за оправданоста на барањето, Службата на општественото книговодство го доставува до Републичкиот секретаријат за финансии.

### Член 11

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на правото на надоместок на дел од каматата во рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој закон.

### Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите од членовите 2, 3 и 4 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1981 година.

440.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 септември 1981 година, донесе

**ДОПОЛНУВАЊА  
НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА ВО  
1981 ГОДИНА**

Во Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година („Службен весник на СРМ“ број 44/80 и 24/81) се вршат следните дополнувања:

1. Во точка 3 потточка 3.6. на крајот на став 1 точката се брише и се додаваат зборовите „а најмногу до 19% во однос на претходната година“.

По став 1 се додава нов став, кој гласи:

„Средствата за исплата на надоместоци по основ на правото на работниците за време на привремена невработеност и надоместоците по основ на здравствено осигурување и на основните права на социјалната заштита во целост можат да растат 30% побавно од растот на доходот.“

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6.

2. Во точка 3 потточка 3.7. по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Средствата за финансирање на стоконните резерви и обврските за интервенции во стопанството од средствата на организациите на здружениот труд во целост можат да растат 30% побавно од растот на доходот.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Бр. 08-2145

29 септември 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, Претседател на Собранието на СРМ,

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Соборот на општините

Блашко Јаневски, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Ката Лахтова, с. р.

441.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 19 од Законот за републичките стоконни резерви („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на СРМ, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 септември 1981 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА  
1980 ГОДИНА**

Се одобрува Завршната сметка на републичките стоконни резерви за 1980 година, што ја донесе Извршниот совет на Собранието на СРМ на 12 јуни 1981 година.

Бр. 08-2135

29 септември 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, Претседател на Собранието на СРМ,

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Ката Лахтова, с. р.

442.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 став 2 од Законот за филмот (пречистен текст), („Службен весник на СРМ“ број 44/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 септември 1981 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ  
„МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ“ — СКОПЈЕ**

Се дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Работната организација за промет, производство и прикажување на филмови „Македонија-филм“ — Скопје на одредбите кои се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и за учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие работи, што ја донесоа работниците на Работната организација за промет, производство и прикажување на филмови „Македонија-филм“ — Скопје, на референдумот одржан на 16 септември 1980 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2123

29 септември 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, Претседател на Собранието на СРМ,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Ката Лахтова, с. р.

443.

Врз основа на членовите 49 и 50 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, точка 3 став 2 од Одлуката за формирање комисија за подготвување закон за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ број 14/79), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 29 септември 1981 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Во Одлуката за избор на претседател и членови на Комисијата за подготвување Закон за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 14/79), се вршат следниве измени:

За претседател на Комисијата се избира д-р Глигор Попоски, а за член Тиме Стаменковски.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2125

29 септември 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.

444.

Врз основа на членовите 27 и 28, а во врска со член 43, став 1, алинеја 5 од Законот за системот на цените и општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ОДНОСНО ТАРИФИТЕ НА ПТТ УСЛУГИТЕ

1. Постојните цени на ПТТ услугите односно тарифите можат да се зголемат и тоа за:

- писмоносни и пакетски услуги, поштенски испратници и телеграм-збор до 15%
- импулс во телеграфијата и телефонијата до 10%
- претплата за сите корисници на телефони до 12,5%

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1848/1

5 октомври 1981 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

445.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за данокот од доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80), републичкиот секретар за финансии донесува

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСметувањето, УПЛАТУВАЊЕТО И ОТСТАПУВАЊЕТО НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

#### Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметувањето, уплатувањето и отстапувањето на данокот од доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, број 2/81, 5/81 и 12/81), во Образецот „ДД“ — Пресметка на данокот од доход на организациите на здружен труд на територијата на СР Македонија за периодот од 1 јануари до 1981 година, точка 4 алинеја 1, текстот во запрадата се менува и гласи: „(ред. бр. 92 од образецот, Деловен резултат во текот на годината — Билансот на успехот, без придонесите и другите давачки што се искажани на овој реден број од образецот)“; во алинејата 2, текстот во запрадата се менува и гласи: „(ред. бр. 94 од Образецот, Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот, без придонесите и другите давачки што се искажани во овој реден број од Образецот“ и во алинејата 3 на крајот се додаваат зборовите „(во висина на издатоците од фондот за заедничка потрошувачка)“.

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 12-3016/2-80

2 октомври 1981 година

Скопје

Републички секретар  
за финансии,  
Ристо Филиповски, с. р.

446.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 септември 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од Работната заедница на Трговскиот училищен центар „3-ти Ноември“ во Прилеп на седницата одржана на 27 декември 1977 година, во времето на неговото важење, не бил во согласност со Уставот и законот.

Оваа одлука во поглед на поединечните акти има исто правно дејство како и одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

2. СЕ УКИНУВААТ членот 38 и табелата 1 на член 39 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од Работниците на Трговскиот училищен центар „3-ти Ноември“ во Прилеп со референдум одржан на 27 јуни 1980 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Трговскиот училишен центар „3-ти Ноември“ во Прилеп на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Општествениот правобранител на самоуправувањето за општините Прилеп и Кривопаланок му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, посебно на табелата 3 на неговиот член 39. Според наводите во предлогот овој правилник бил противуставен и незаконит затоа што е донесен од работната заедница на седница, а не од работниците со референдум, додека пак членот 39, во означениот негов дел, бил противуставен и незаконит затоа што повторно го вреднувал работното искуство на работниците, иако тоа еднаш веќе било вреднувано во табелата 4 како минат труд.

По повод на овој предлог, Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива, со решение од 19 февруари 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста и на членот 38 и на табелите 1 и 3 на член 39 од овој правилник. Постапката беше поведена затоа што Судот утврди дека со членот 38 и табелата 1 на член 39 од овој правилник, стручната подготовка е предвидена како посебен и самостоен основ вон од основот сложеност и посебно вреднувана, додека пак со табелата 3 на член 39 од истиот правилник, работното искуство е предвидено како посебен основ и различно е вреднувано, зависно од степенот на образованието на работникот. Решението за поведување на постапката му беше доставено на училиштето за да му достави на Судот одговор на наводите изнесени во решението. Во одговорот, училиштето, меѓу другото, наведува дека работниците на училиштето донеле на 27. VI. 1980 година со референдум нов правилник за распределба на средствата за лични доходи, поради што оспорениот правилник престанал да важи. Судот по сопствена иницијатива го размедувааше и новиот правилник и утврдувајќи дека со членот 38 и табелата 1 на член 39 од овој правилник стручната подготовка е предвидена како посебен и самостоен основ вон од основот сложеност и дека таа е посебно вреднувана, поведе постапка за оценување на нивната уставност и законитост. И ова решение му беше доставено на училиштето на одговор. Во доставениот одговор не се изнесуваат причините поради кои стручната подготовка е двојно вреднувана.

5. Во претходната постапка и на седницата, Уставниот суд на Македонија утврди дека работниците на Трговскиот училищен центар „3-ти Ноември“ во Прилеп, на 27 јуни 1980 година, со референдум, усвоиле нов Правилник за распределба на средствата за лични доходи, со што престанала важноста на оспорениот правилник од 27. VII. 1977 година.

Со ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија е дадена можност Уставниот суд да ја оценува уставноста и законитоста на самоуправните општи акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година.

Со оглед на тоа што од престанокот на важењето на оспорениот правилник (27. VI. 1980 година) до поведувањето на постапката (18. IV. 1980 година) не поминало повеќе од една година, Судот се впушти во оценката на уставноста и законитоста на правилникот од 27. XII. 1977 година и утврди дека тој правилник е донесен од работниците на работната заедница на седница.

Според членот 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен од работната заедница на седница, а не од работниците со референдум, Судот оцени дека правилникот, во времето на неговото важење, бил во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

Иако утврди дека напред означениот правилник во целост бил во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд, Судот укажува и на незаконитостите на одделни негови одредби. Така, Судот утврди дека со членот 38 и со табелата 1 на член 39 на гореозначениот правилник, стручната подготовка е предвидена како посебен и самостоен основ вој од основот сложеност и дека таа е посебно вреднувана.

Со ставот 1 на член 129 од Законот за здружениот труд е предвидено дека придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата, земајќи го предвид особено, меѓу другото, обемот и сложеноста на работата. Од друга страна, според членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите на неговиот труд и неговиот придонес, што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Судот смета дека стручната подготовка има значење во системот на распределба на средствата за лични доходи и како составен елемент на основот сложеност се вреднува во рамките на овој основ. Предвидувањето на стручната подготовка, како посебен и самостоен основ вој од основот сложеност, значи вреднување на стручната подготовка два пати, т.е. еднаш во рамките на основот сложеност и втор пат како посебен и самостоен основ, што не е во согласност со уставното начело на распределба според вложениот труд и постигнатите резултати во работата.

Судот, исто така, утврди дека со точката 3 на член 39 од истиот правилник, работното искуство е предвидено како посебен основ и дека различно е вреднувано зависно од степенот на образование на работникот, иако тоа еднаш веќе е вреднувано во табелата 4 како минат труд.

Согласно уставното начело на распределба според вложениот труд и постигнатите резултати во

работата, на работникот му припаѓа личен доход според резултатите од неговиот труд и придонесот што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од друга страна, според алинејата 9 од став 3 на оддел II од Основните начела и членот 204 од Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Судот смета дека работното искуство на работникот има значење во системот на распределба на средствата за лични доходи и тоа се изразува војлавно низ минатиот труд. Затоа предвидувањето на работното искуство како посебен и самостоен основ покрај минатиот труд не е во согласност со уставното начело на распределба според вложениот труд и постигнатите резултати во работата, бидејќи работното искуство двојно се вреднува, т.е. еднаш како посебен и самостоен основ и втор пат како минат труд. Затоа смета дека точката 3 на член 39 од оспорениот правилник не бил во согласност со уставното начело на распределба според вложениот труд и постигнатите резултати во работата и со начелото на еднаквост на граѓаните во нивните права, утврдено во алинејата 9 од став 3 на оддел II од Основните начела и во членот 204 од Уставот на СР Македонија.

6. Разгледувајќи го на седница правилникот означен во точката 2 на оваа одлука, Судот утврди дека со неговиот член 38 и табелата 1 на член 39, стручната подготовка е двојно вреднувана и тоа еднаш во рамките на основот сложеност и повторно како самостоен и посебен основ.

Судот смета дека вреднувањето на стручната подготовка како посебен и самостоен основ вој рамките на основот сложеност, не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата од причините изнесени во ставот 8 на точката 5 од оваа одлука.

Со оглед на тоа што со членот 38 и табелата 1 на член 39 од правилникот означен во точката 2 на оваа одлука стручната подготовка двојно е вреднувана, Судот оцени дека тие не се во согласност со означеното уставно начело.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 82/81

10 септември 1981 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**Гога Николовски, с. р.**

447.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 1 јули 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 30 од Правилникот за конкретна распределба на станови на работници со ниски доходи во семејството и други потреби, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд Водовод и канализација во состав на Организацијата на здружениот труд „Комуналец“ во Прилеп, со референдум одржан на 14 ноември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Водовод и канализација во состав на Организацијата на здружениот труд „Комуналец“ во Прилеп, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола поднесе предлог за оценување уставноста и законноста на членот 30 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот член 30 од правилникот не бил во согласност со Уставот и законот затоа што не утврдувал мерила за точно дефинирање на категориите: „загрозен работник“, „многу загрозен работник“, „потребен работник“, „многу потребен работник“ и „неопходно потребен работник“.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека со оспорениот правилник се утврдени основи и мерила за распределба на станови на работници со ниски доходи во семејството (дел II од правилникот), како и за распределба на станови на другите работници (дел III од правилникот). Потоа е утврдено дека според членот 25 од правилникот, кој се наоѓа во делот III, право на стан од станите наменети за работници кои не спаѓаат во категоријата на работници со ниски доходи во семејството, под еднакви услови имаат: работници кои останале без стан поради поплава; работници кои останале без стан поради пожар; работници кои немаат свој стан, а се дефицитарен стручен кадар и живеат во лоши станбени услови; деца на работници кои загинале на работното место, а станбеното прашање не им е решено; и работници кои особено се истакнале во работата, самоуправувањето и во општествено-политичките организации.

Во членот 28 од правилникот се определени критериумите (основи) врз основа на кои се врши конкретна распределба на станови. Тие критериуми се: 1) загрозеноста на пријавените работници; и 2) потребите на основната организација на здружениот труд, односно работната заедница. Според членот 29 од правилникот, загрозеноста на работниците се оценува со оценка „загрозен“ и „многу загрозен“, а според членот 31 од правилникот, потребата на основната организација за одреден работник се оценува со оценка „потребен“, „многу потребен“ и „неопходно потребен“.

Во оспорениот член 30 од правилникот е определен бројот на бодовите (поени) што можат да се добијат по основот „загрозен“ и по основот „потребен“ работник. Така, за „загрозен работник“ се определени 5 поени, за „многу загрозен“ 10 поени, за „потребен работник“ 5 поени, за „многу потребен работник“ 10 поени и за „неопходно потребен работник“ 15 поени. Притоа Судов утврди дека ниту во овој член, ниту во другите одредби од правилникот не се определени критериуми (мерила) за разграничување на степените на загрозен работник и потребен работник.

Согласно ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд и ставот 1 на член 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73), работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и станите.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 30 од правилникот не се определени мерила за разграничување на степените на предвидените основи загрозен работник и потребен работник, Судов оцени дека тој е во спротивност со ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд, односно не е во согласност со ставот 1 на член 42 од Законот за станбените односи.

Наводот на полномошникот на доносителот на оспорениот акт дека работничкиот совет има изградени критериуми од кои се раководи при секоја конкретна распределба на станови, Судов не можеше да го уважи, затоа што утврдувањето на основите и мерилата за распределба на станите е неотуѓиво право на работниците и тоа не може да се пренесува на работничкиот совет.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 102/80

1 јули 1981 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

289.

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 19, точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за вработување на град Скопје, Собранието на Самоуправната интересна заедница за вработување на град Скопје, на својата седница одржана на 29 септември 1981 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Стапката на придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје, за 1982 година и месеците: септември, октомври, ноември и декември 1981 година се утврдува на 0,40%.

Член 2

Приходите за вработување уплатуваат работници и работодавачите, членови на СИЗ на вработувањето Скопје.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавачот, личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход); и

— за работодавачот, основницата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавачот кој данокот го плаќа во годишен плашуален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15% од плашуалниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување според основницата што ја утврдува Републичката заедница на вработувањето.

Член 4

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување, се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Облогот на наплатата на придонесот за вработување за работодавачите го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општините.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 02-7733/5-2 од 29. 12. 1980 година на Собранието на СИЗ за вработување на град Скопје.

Бр. 02-4194/5

29 септември 1981 година

Скопје

Претседател,

Станковски Санде, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Мислимир Нуриш од село Долно Јеловце, Гостиварско кој наводно по некоја расправија со некои баллисти и слуги на окупаторот бил убиен во Горно Јеловце на ден 14. IX. 1944 година, во рок од 1 (еден) месец од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд.

Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот тоа да го соопштат на судот. По истекот на рокот од 1 (еден) месец судот ќе утврди дека ова лице е умрено, доколку лицето не се јави на огласот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 625/81. (77)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Јакупи Зулкуфли од село Чelopeк, против тужениот Зулфи Јашар Селмани од село Чelopeк, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Зулфи Јашар Селмани да се јави пред судот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или да одреди свој полномошник кој ќе ги штити неговите интереси пред судот. Доколку во одредениот рок не се јави ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи на СО Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 162/81. (78)

### РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 721 од 7. VIII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-828-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот на културата „Бранд Петрушев“, Ц. О. — Богданци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стамјов А. Благој, управител, а се запишува како нов застапник Ванов И. Ристо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 721/81. (255)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 720 од 7. VIII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-558-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за комуналии „Водовод“, Ц. О. — Богданци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристо Шутаров, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Горѓе Дачев, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 720/81. (256)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 511 од 6. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1675-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за патишта, со целосна одговорност — Крива Паланка, ул. „Илинденска“ бр. 28.

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со самоуправни спогодба за здружување во општинска самоуправни интересна заедница на 44 основачи.

Основни дејности: 140213 — СИЗ во областа на сообраќајот.

ОСИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства.

Заедницата ќе ја застапува Влајко Бојковски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 511/81. (257)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 635 од 9. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1676-0-0-0 го запиша основањето на Републичкиот завод за конзервација и реставрација, Р. О. во основање, Скопје, ул. „Евлија Челебија“ бб.

Заводот е основан со Одлуката на Републичката заедница на културата бр. 08-1184 од 16. VI. 1981 година.

Основни дејности: организира и изведува конзерваторско-реставраторски работи и презема превентивни и други мерки на непосредна заштита на спомениците на културата од општ интерес за Републиката, на други споменици на културата и на недвижни природни реткости; врши увид пред и по конзерваторско-реставраторски работи (следење на состојбата); врши проучување на техниката и технологијата и истражување на спомениците на културата со цел изнаоѓање соодветни методи за конзервација и реставрација; врши физичко-хемиски и други испитувања на спомениците на културата, како и на материјали за конзервација и реставрација; учествува во изготвувањето на проекти за заштита; ја координира работата на организациите кои вршат конзервација и реставрација на спомениците на културата во Републиката; се прижи за стручно усовршување на кадрите за конзервација и реставрација на спомениците на културата во Републиката; пружа стручна помош на организации и лица што вршат, односно преземаат конзерваторско-реставраторски работи и други мерки на непосредна заштита; изработува документација од сите фази на непосредната заштита; врши стручни експертизи за состојбата на спомениците на културата; ги објавува резултатите од истражувачките и конзерваторско-реставраторските работи; врши и други работи од областа конзервацијата и реставрацијата.

Во правниот промет со трети лица Заводот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заводот одговара со сите свои средства.

За обврските на Заводот одговара и основачот неограничено супсидијарно.

Заводот ќе го застапува м-р Момчило Петровски, привремен раководен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 635/81. (258)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 636 од 9. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1677-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Републичкиот завод за заштита на природните реткости, Р. О. во основање — Скопје, ул. „Евлија Челебија“ бб.

Заводот е основан со Одлуката на Републичката заедница на културата, бр. 08-1185 од 16. VI. 1981 година.

Основни дејности: остварува увид во состојбата на природните реткости во Републиката; ги про-

учува, истражува и со научни методи ги обработува прашањата од интерес за заштитата на природните реткости и предлага донесување прописи и мерки за унапредување на природните реткости; ја координира работата на заводите за заштита на природните реткости основани од општините, врши стручен надзор и им укажува стручна помош; води регистар на природните реткости на подрачјето на општината во која не постои завод или служба за заштита на природните реткости и централен регистар на природните реткости на Републиката; врши и други работи во областа на заштитата на природните реткости што му се ставени во надлежност со Законот за заштита на природните реткости и други закони.

Во правниот промет со трети лица Заводот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заводот одговара со сите свои средства.

За обврските на Заводот одговара и основачот, неограничено супсидијарно.

Заводот ќе го застапува Борис Гелевски, привремен работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 636/81. (259)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 725 од 10. VIII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1283-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската задруга „Кратер“, Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Трајковски Стојан, управник, а се запишува како нов застапник Младеновски Миле, в.д. управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 725/81. (261)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 660 од 9. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1678-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Орланци“, РО, село Арачиново, Скопско.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга на ден 8. VI. 1981 година.

Основачи на задругата се: Бислими Зекир, Бекир Бислими, Нежири Нежир, Бислими Цемал, Алија Идриз, Кадрија Авди, Зенели Фаик, Алими Алкиф, Асник Абдија, Небија Тасим, Фадил Бислими, сите од село Орланци, Мифтар Ајдари и Зендел Ајдари од село Арачиново, Исени Азиз и Хамидов Нијаз од село Сингелик.

Основни дејности: земјоделско производство; давање на земјоделски услуги и продажба на сопствени земјоделски производи.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Земјоделската задруга за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со средствата со кои располага.

За обврските на задругата кои не можеле да се намират од средствата со кои располага Задругата, одговараат супсидијарно и здружените земјоделци, освен со земјоделското земјиште, до висината на средствата утврдени со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците во земјоделска задруга — секој основач до 2.333,33 динари за секоја обврска и до една година од престанокот на својството здружен земјоделец (различна одговорност — Р. О.).

Задругата ќе ја застапува Хамидов Нијаз, в.д. индивидуален работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 660/81. (260)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 665 од 7. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1187-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Главна ветеринарна болница „Скопје“, ЦО — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петар Петровски, директор, а како нов застапник се запишува Стојмен Величковски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 665/81. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 588 од 23. VI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-68-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македонија“, ЦО — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Боцевски Тодор, в.д. директор, без ограничување, а се запишува за нов застапник Чабукowski Никола, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 588/81. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 659 од 6. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1137-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Лазар Лазаровски, директор, без ограничување, а како нов застапник се запишува м-р Кири Попоски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 659/81. (264)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 654 од 3. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1599-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното: Седиштето на Договорната организација на здружен труд за изведување на градежни и завршни работи во градежништвото „Шар“, ЦО — Тетово, ул. „Питу Гули“ бр. 32 се менува и гласи: Договорна организација на здружен труд на градежни и завршни работи во градежништвото „Шар“, ЦО, село Селце, Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 654/81. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 505 од 27. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1681-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за патишта — Кичево, со целосна одговорност, ул. „11 Септември“ бр. 103.

Општинската самоуправна интересна заедница за патишта е основана со Самоуправната спогодба бр. 11-364/3 од 26. I. 1981 година.

Основни дејности: 140229 — други самоуправни интересни заедници во областа на комуналните дејности.

Во правниот промет со трети лица Заедницата одговара во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Фоне Наумовски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 505/81. (266)

## РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

Врз основа на решението У. бр. 08-63/1 од 24. III. 1980 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, под рег. бр. 23, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Електроинсталатерски занаетчиски дуќан „Михајло Пупин“ на Буровски Никола Благој од село Русиново. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на електроинсталатерска занаетчиска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува Буровски Никола Благој. (6)

Врз основа на решението У. бр. 08-15 од 1. III. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, под рег. бр. 28, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Галабовски Димитар Глигор од Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на занаетчиски услуги од сидарскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Галабовски Димитар Глигор. (5)

Врз основа на решението У. бр. 08-67/1 од 26. III. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, под рег. бр. 29, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Пачарски Павле Перо, с. Будинарци, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на занаетчиски услуги од сидаро-фасадерскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Пачарски Павле Перо. (7)

Врз основа на решението У. бр. 08-84 од 5. V. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, под рег. бр. 32, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковачки занаетчиски дуќан „Слога“ на Чабуковски Б. Александар, Пехчево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на занаетчиски услуги од коларо-ковачкиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Чабуковски Борисов Александар. (9)

Врз основа на решението У. бр. 08-81/1 од 1. V. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани, под рег. бр. 30, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Штрбевски Јованов Методи, с. Стојмирово, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на занаетчиски услуги од областа на сидарскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Штрбевски Јованов Методи. (10)

Врз основа на решението У. бр. 08-88/1 од 21. V. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, под рег. бр. 31, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Гаштеовски Борисов Бранко, село Смојмирово, Берово. Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е вршење услуги од градежно-занаетчиската дејност.

Фирмата ќе ја потпишува Гаштеовски Борисов Бранко. (11)

Врз основа на решението У. бр. 08-85 од 15. V. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 154, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бочваро-качар Фидански Николов Илија, село Русиново, Берово. (8)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за V одделение на име Цветанка Миреска, ул. „Борка Медарот“ бр. 26, Прилеп. (1596)

Лична карта бр. 106618, издадена од СБР — Прилеп на име Димитар Трајковски, ул. „Пиринска“ бр. 24, Прилеп. (1597)

Здравствена легитимација на име Боска Стаменковска, с. Бајловци, Куманово. (1598)

Работна книшка на име Елмаз Селими, с. Липково, Куманово. (1599)

Здравствена легитимација на име Ацо Јумеровски, ул. „Орце Николов“ бр. 4, Куманово. (1601)

Книшка на име Милован Вељковски, с. Челопек, Куманово. (1602)

Здравствена легитимација на име Младен Димковски, ул. „III македонска ударна бригада“ бр. 7, Куманово. (1603)

Здравствена легитимација на име Биљана Трајковиќ, ул. „Никола Тесла“ бр. 44, Куманово. (1604)

Здравствена легитимација на име Драгомир Стаменковски, ул. „Страшко Симонов“ бр. 22, Куманово. (1605)

Здравствена легитимација на име Живан Симоновски, с. Табановце, Куманово. (1606)

Здравствена легитимација на име Рамиза Захировиќ, ул. „Браќа Филиповиќ“ бр. 4, Куманово. (1607)

Здравствена легитимација на име Муртезан Хазедини, ул. „Димитрије Туцовиќ“, бр. 22, Куманово. (1608)

Здравствена легитимација на име Ангел Тасков, ул. „Ј. Даскалот“ бр. 60, Кратово. (1610)

Свидетелство на име Милевко Додевски, с. Шоп Рудари, Кратово. (1611)

Свидетелство за VIII одделение на име Исмаил Целили, ул. „Воденска“ бр. 8, Тетово. (1612)

Здравствена легитимација на име Миле Кочоски, ул. „ЈНА“ бр. 43, Тетово. (1613)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фатиме Зелдеми, с. Цепчиште, Тетово. (1614)

Здравствена легитимација на име Кание Силмани, с. Глопи, Тетово. (1615)

Земјоделска здравствена легитимација на име Боки Асани, с. Новаке, Тетово. (1616)

Уверение за електро механичар на име Мирослав Далиповски, ул. „Првомајска“ бр. 7/75, Скопје. (1617)

Здравствена легитимација на име Мицаип Имери, с. Шипковица, Тетово. (1618)

Ученичка книшка на име Спасена Ристова, ул. „Мирче Ацев“ бр. 32, Кочани. (1620)

Здравствена легитимација на име Драгица Глигорова, Витница. (1621)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Иднина“ — Скопје на име Сефер-џан Бајрами, Скопје. (1622)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Скопје на име Ореќко Симуновски, Скопје. (1623)

Здравствена легитимација на име Љубиша Анастасовски, ул. „30 Јули“ бр. 8, Куманово. (1624)

Здравствена легитимација на име Панче Костадиновски, с. Приковци, Кратово. (1625)

Свидетелство за IV одделение на име Ванчо Јосевски, с. Секулица, Кратово. (1626)

Свидетелство за V одделение на име Ропе Мишев, с. Секулица, Кратово. (1627)

Здравствена легитимација на име Љубе Стаменков, с. Коњух, Кратово. (1628)

Свидетелство за IV одделение на име Лозана Крстевска, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 10, Кратово. (1629)

Уверение за завршен семинар Деса Стевчевска, ул. „Беломорска“ бр. 39, Тетово. (1630)

Здравствена легитимација на име Расим Имери, ул. „Нсво Село“, бр. 137, Тетово. (1631)

Работна книшка на име Мехди Мемети, ул. „Цетилска“ бр. 97, Тетово. (1632)

Здравствена легитимација на име Самете Целадини, с. Желино, Тетово. (1633)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рамазан Демири, с. Желино, Тетово. (1634)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рухиде Демири, с. Желино, Тетово. (1635)

Земјоделска здравствена легитимација на име Жемиме Демири, с. Желино, Тетово. (1636)

Земјоделска здравствена легитимација на име Реџије Демири, с. Желино, Тетово. (1637)

Свидетелство за IV одделение на име Целадин Мустафаи, с. Врбјане, Гостивар. (1638)

Здравствена легитимација издадена во Скопје на име Истко Милкиќ, Скопје. (1639)

Свидетелство за положен завршен испит, издадена од АСУЦ во Скопје на име Благој Панов, Скопје. (1640)

Исплатна книшка бр. 103406, издадена од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје на име Изаир Таири, Скопје. (1641)

Работна книшка на име Петар Маркоски, ул. „Орце Чопела“ бр. 29, Прилеп. (1642)

Свидетелство за основно образование на име Данчо Мисиркоски, с. М. Коњари, Прилеп. (1643)

Здравствена легитимација на име Ана Стојковска, ул. „И. Игески“ бр. 7, Прилеп.

Лична карта на име Сејадин Мисими, Гостивар. (390)

Свидетелство на име Секадин Локмани, с. Калиште, Гостивар. (391)

Свидетелство на име Меваип Мерсели, с. Добридол, Гостивар. (392)

Свидетелство на име Садри Исмаили, с. Неготино, Гостивар. (393)

Свидетелство на име Заим Хаџиџи, с. Добридол, Гостивар. (394)

Свидетелство за III одделение на име Целадин Ајруџи, с. Доброште, Гостивар. (395)

Свидетелство за VI одделение на име Дестан Абдулаи, с. Симница, Гостивар. (396)

Свидетелство за IV одделение на име Сретко Симеонов, с. Теранци, Кочани. (397)

Воена книшка издадена од Скопје на име Драги Урдаревиќ, Скопје. (398)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фатиме Имери, с. Порој, Тетово. (399)

Ученичка книшка на име Миџаит Емири, с. Порој, Тетово. (400)

Свидетелство за IV одделение на име Муртезан Сефери, с. Г. Речица, Тетово. (401)

Земјоделска здравствена легитимација на име Османи Атије, с. Радиовце, Тетово. (404)

Свидетелство за V одделение на име Абилазис Даути, с. Камењане, Тетово. (405)

Работна книшка на име Салија Алиќ, ул. „Љуботенска“ бр. 40, Тетово. (406)

Свидетелство на име Грозда Синадиноска, с. Старо Село, Тетово. (407)

Свидетелство за IV одделение на име Велија Абдулханиф, с. Вејце, Тетово. (408)

Свидетелство за V одделение на име Јованка Глишиќ, с. Брвеница, Тетово. (409)

Книшка на име Шефкије Авзии, с. М. Речица Тетово. (410)

Свидетелство за III и IV клас на име Ејуп Махмути, ул. „Штипска“ бр. 70, Тетово. (411)

Свидетелство за IV одделение на име Вели Махмути, с. Д. Палчиште, Тетово. (412)

Свидетелство за VI одделение на име Шефкет Бекири, с. Г. Речица, Тетово. (413)

Свидетелство на име Маир Изаири, с. Боговиња, Тетово. (414)

Свидетелство за IV одделение на име Перса Трпеска, с. Церово, Гостивар. (415)

Ученичка книшка на име Екрем Алити, Гостивар. (416)

Ученичка книшка на име Ѓуласфије Рамани, Гостивар. (417)

Ученичка книшка на име Гавимет Синани, ул. „Н. Паранунов“ бр. 66, Гостивар. (418)

Свидетелство за III година на име Лазим Фазлиу, с. Падалиште, Гостивар. (419)

Свидетелство на име Идриз Емрули, ул. „Т. Шумски“ бр. 17, Гостивар. (420)

Свидетелство на име Весна Сулејмани, Гостивар. (421)

Ученичка книшка на име Мурадије Амези, ул. „П. Јовановски“ бр. 12, Гостивар. (422)

Свидетелство на име Мехде Џафери, с. Топлица, Гостивар. (423)

Свидетелство на име Шабан Ремати, с. Врапчиште, Гостивар. (424)

Свидетелство на име Јашар Ајдини, с. Враповце, Гостивар. (425)

Свидетелство на име Елдат Абдула, с. Врапчиште, Гостивар. (426)

Свидетелство за VII одделение на име Хесат Ракипи, с. Топлица, Гостивар. (427)

Свидетелство за VI одделение на име Хаки Ракипи, с. Топлица, Гостивар. (428)

Свидетелство за VII одделение на име Ангелика Маџоска, с. Зубовце, Гостивар. (429)

Свидетелство за IV одделение на име Сабит Илџаи, с. Дебреше, Гостивар. (430)

Свидетелство за VIII одделение на име Роска Серафимовска, с. Зубовце, Гостивар. (431)

Свидетелство на име Адем Казими, с. Врапчиште, Гостивар. (432)

Свидетелство за VII одделение на име Афудлафи Чауши, с. Врапчиште, Гостивар. (433)

Свидетелство на име Јарослав Савески, Гостивар. (434)

Свидетелство на име Олгица Смишкоска, с. Ново Село, Гостивар. (435)

Свидетелство на име Магда Сотироска, с. Печково, Гостивар. (436)

Ученичка книшка на име Веара Салиу, ул. „Балиндољска“ бр. 89, Гостивар. (437)

Ученичка книшка на име Софија Десоска, ул. „ЈНА“ бр. 156, Гостивар. (438)

Свидетелство за IV одделение на име Рамазан Јонузи, с. Лакавица, Гостивар. (439)

Свидетелство за V одделение на име Панте Цонев, с. Полето, Делчево. (440)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Агим Селими, Куманово. (441)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ во Скопје на име Марика Арсова, Скопје. (442)

Работна книшка на име Атанас Ѓелимбеговски, с. Драчево, ул. „Речиште“ бр. 55, Скопје. (443)

Здравствена легитимација на име Мукирема Ибиши, с. Ваксинце, Куманово. (444)

Здравствена легитимација на име Нехат Ибиши, с. Ваксинце, Куманово. (445)

Здравствена легитимација на име Наза Бољуџи, ул. „Карл Маркс“ бр. 61, Куманово. (446)

Здравствена легитимација на име Џемаил Редџеповски, ул. „Средорек“ бр. 11, Куманово. (447)

Здравствена легитимација на име Богдан Спасовски, Куманово. (448)

Здравствена легитимација на име Марјан Јовановски, ул. „М. Тито“ бр. 9, Куманово. (449)

Здравствена легитимација на име Драган Станоевски, с. Клечовце, Куманово. (450)

Здравствена легитимација на име Зоран Маневски, Куманово. (452)

- Здравствена легитимација на име Жаклина Станојевиќ ул. „Бошко Буха“ бр. 17, Куманово (453)
- Свидетелство на име Мирославица Георгиевска, ул. „Партизанска“ бб, Кр. Паланка. (454)
- Свидетелство за IV одделение на име Мендух Реџеџи, с. Копачин Дол, Тетово. (455)
- Ученичка книшка на име Флоруше Мустафаи, ул. „Илинденска“ бр. 10, Тетово. (456)
- Ученичка книшка на име Шечеми Меџети, ул. „М. Тито“ бр. 18, Тетово. (457)
- Здравствена легитимација на име Шакибе Адилџи, ул. „Преспанска“ бр. 26, Тетово. (458)
- Свидетелство на име Исмаилаки Рамадани, с. Д. Палчиште, Тетово. (459)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Реџеп Адми, с. Ѓермо, Тетово. (460)
- Здравствена легитимација на име Бајрама Али, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 19, Тетово. (461)
- Работна книшка на име Музафер Идризи, с. Отушиште, Тетово. (462)
- Свидетелство за VIII одделение на име Сулејман Јашари, ул. „В. Тоска“ бр. 120, Тетово. (463)
- Свидетелство за VI одделение на име Ирфан Алиџи, с. Д. Палчиште, Тетово. (464)
- Здравствена легитимација на име Селвета Зибери, с. Желино, Тетово. (465)
- Свидетелство за VI одделение на име Реџеп Мемети, с. Симница, Тетово. (467)
- Свидетелство на име Измит Исмани, с. Боговиње, Тетово. (466)
- Ученичка книшка на име Станка Јовановска, с. Ветрен, Делчево. (468)
- Свидетелство за VI одделение на име Марјанчо Стојевски, с. Град, Делчево. (469)
- Ученичка книшка на име Рамче Мемедов, ул. „Острец“ бр. 6, Делчево. (470)
- Ученичка книшка на име Зоран Стоилов, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Делчево. (471)
- Свидетелство за IV одделение на име Драги Митев, с. Ѓрдовци, Кочани. (472)
- Свидетелство за IV одделение на име Соња Митева, с. Ѓрдовци, Кочани. (473)
- Свидетелства за III и IV година и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Мехмет Бектеши, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 25, Куманово. (474)
- Индекс издаден од Правниот факултет во Скопје на име Весна Шушлевска, Скопје. (475)
- Уверение за положен испит за вршење на занаетска дејност од сидарско-фасадерски занает под рег. бр. 221/79, издадено од Собранието во Тетово на име Гани Џевдат, Скопје. (476)
- Свидетелство за VIII одделение на име Бесат Буровски, с. Лажани, Прилеп. (477)
- Свидетелство на име Ленка Кочоска, с. Старо Лагово, Прилеп. (478)
- Свидетелство на име Милко Јанчевски, с. Загорани, Прилеп. (479)
- Свидетелство на име Тодор Костадиновски, с. Заполжани, Прилеп. (480)
- Свидетелство на име Снежана Цветкоска, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 94а, Прилеп. (481)
- Диплома на име Зоран Трајкоски, ул. „Д. Димоски“ бр. 6а, Прилеп. (482)
- Здравствена легитимација на име Велимир Алексовски, ул. „Г. Петров“ бр. 21а, Куманово. (483)
- Здравствена легитимација на име Рамиз Демировски, ул. „Козара“ бр. 7а, Куманово. (484)
- Здравствена легитимација на име Асима Амите, с. Бедине, Куманово. (485)
- Здравствена легитимација на име Осман Идризи, с. Ваксинце, Куманово. (486)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Васко Стефановски, с. Коинце, Куманово. (487)
- Здравствена легитимација на име Љубица Стојановска, ул. „Треска“ бр. 13, Куманово. (488)
- Свидетелство на име Сезнана Хафузи, ул. „Братство единство“ бр. 39, Куманово. (489)
- Здравствена легитимација на име Илија Ангеловски, ул. „Б. Мишковик“ бр. 12, Куманово. (490)
- Здравствена легитимација на име Мите Николовски, ул. „Т. Думба“ бр. 53, Куманово. (491)
- Работна книшка на име Роза Стефановска, ул. „В. Петковска“ бр. 33, Куманово. (492)
- Здравствена легитимација на име Станика Спасовска, ул. „М. Тито“ бр. 150, Куманово. (493)
- Работна книшка на име Србо Арсовски, с. Жегљане, Куманово. (494)
- Свидетелство за VI одделение на име Драгица Илиоска, с. Латово, Брод. (495)
- Свидетелство за V одделение на име Драгица Илиоска, с. Латово, Брод. (495)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Идриз Целоски, с. Желино, Тетово. (497)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Атиџе Алиџи, с. Желино, Тетово. (498)
- Здравствена легитимација на име Шефки Шаипи, с. Боговиње, Тетово. (499)
- Здравствена легитимација на име Сихана Абази, с. Пирок, Тетово. (500)
- Свидетелство на име Исмет Незири, с. Пирок, Тетово. (501)
- Свидетелство на име Деар Исмети, с. Г. Палчиште, Тетово. (502)
- Свидетелство на име Муамет Исмаили, ул. „В. Тоска“ бр. 81, Тетово. (503)
- Свидетелство на име Каније Османи, с. Камењане, Тетово. (504)
- Свидетелство на име Нације Ибраими, с. Камењане, Тетово. (505)
- Свидетелство на име Рамадан Хисмани, с. Чelopeк, Тетово. (507)
- Свидетелство на име Гордана Стаматоска, с. Жилче, Тетово. (508)
- Свидетелство на име Локман Хасипи, с. Г. Речица, Тетово. (509)
- Здравствена легитимација на име Назми Алиџи, с. Г. Речица, Тетово. (512)
- Работна книшка на име Салаудин Рушаџи, с. Шипковица, Тетово. (513)
- Возачка дозвола на име Трајко Стојчевски, с. Сиричино, Тетово. (514)
- Здравствена легитимација на име Авни Мемичи, с. Лисец, Тетово. (515)
- Свидетелство на име Факри Мемети, с. Чајле, Гостивар. (516)
- Ученичка книшка на име Даип Зендели, Гостивар. (517)
- Свидетелства од II, III и IV година на име Емин Исмаили, с. Ростуша, Гостивар. (518)
- Свидетелства за I и II година на име Насуф Имери, Гостивар. (519)
- Свидетелство на име Даип Агаи, Гостивар. (520)
- Свидетелство за IV одделение на име Хусеин Асани, с. Градец, Гостивар. (521)
- Свидетелство за VII одделение на име Нафи Ристеми, с. Добридол, Гостивар. (522)
- Свидетелство на име Баери Сулејмани, с. Добридол, Гостивар. (523)
- Свидетелство на име Лиман Хамди, с. Градец, Гостивар. (524)
- Свидетелство на име Џемаил Џемаили, Гостивар. (525)
- Свидетелство од IV одделение на име Бејтулах Илџази, с. Сенокос, Гостивар. (526)
- Свидетелство на име Сами Имери, с. Добридол, Гостивар. (527)
- Свидетелство на име Абидин Абдилабини, с. Градец, Гостивар. (528)
- Ученичка книшка на име Сали Асани, с. Лавкавица, Гостивар. (529)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драган Атанасов, ул. „М. Тито“ бр. 30, Делчево. (531)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работничкиот универзитет во Скопје на име Љубомир Крстевски, Скопје. (532)
- Свидетелство на име Борче Велкоски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 25, Прилеп. (533)

- Диплома на име Борка Медароска, ул. „М. Пијаде“ бр. 22, Прилеп. (534)
- Здравствена легитимација на име Стојчо Цветковски, с. Д. Којнаре, Куманово. (535)
- Здравствена легитимација на име Елена Димитријевска, ул. „Т. Георгиев“ бр. 32, Куманово. (536)
- Работна книшка на име Лепосава Трајковска, с. Бедиње, Куманово. (537)
- Здравствена легитимација на име Драги Петрушевски, ул. „Перо Чичо“ бр. 18, Куманово. (538)
- Здравствена легитимација на име Драган Николиќ, Куманово. (539)
- Здравствена легитимација на име Васка Вељановска, ул. „Перо Чичо“ бр. 58, Куманово. (540)
- Здравствена легитимација на име Благоја Димовски, ул. „Б. Шабани“ бр. 19, Куманово. (541)
- Свидетелство од VIII одделение на име Сибирка Атанасовска, с. Иванковци, Т. Велес. (542)
- Диплома за ВК — бравар бр. 10548/149, издадена од Градското собрание во Скопје на име Арсо Шушлевски, Скопје. (543)
- Свидетелство на име Надежда Талеска, ул. „К. Јосифовски“ бр. 248, Прилеп. (544)
- Диплома на име Гоце Јованоски, с. Славеј, Прилеп. (545)
- Работна книшка на име Екатерина Јефтимова, ул. „11 Ноември“ бр. 114, Куманово. (546)
- Свидетелство за завршено IV одделение на име Господинка Стојанова, село Бањица, Титов Велес. (548)
- Свидетелство на име Шечериме Сулејмани, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 71, Тетово. (539)
- Свидетелство за VI одделение на име Назиф Шерифи, с. Г. Речица, Тетово. (540)
- Свидетелство на име Мецаит Шерифи, с. Г. Речица, Тетовско. (541)
- Свидетелство на име Садик Исмаили, с. Бозовце, Тетово. (542)
- Свидетелство од IV одделение на име Есат Есати, с. Бозовце, Тетово. (543)
- Свидетелство за V одделение на име Екрем Синани, с. Групчин, Тетово. (544)
- Свидетелство за IV одделение на име Џабир Адили, с. Шипковица, Тетово. (545)
- Свидетелство за VIII одделение на име Рамадан Рамадан Хетеми, с. Групчин, Тетово. (546)
- Ученичка книшка на име Селам Емурли, с. Копанце, Тетово. (547)
- Свидетелство од IV одделение на име Исмаилаки Сефули, с. Мероно, Тетово. (548)
- Свидетелство од VI клас на име Џеладин Ајдини, с. Желино, Тетово. (549)
- Свидетелство на име Зекирја Вајрами, с. М. Речица, Тетово. (550)
- Здравствена легитимација на име Ибраим Шерифи, с. Стримница, Тетово. (551)
- Здравствена легитимација на име Асим Шерифи, с. Стримница, Тетово. (552)
- Здравствена легитимација на име Реџеп Шерифи, с. Стримница, Тетово. (553)
- Здравствена легитимација на име Хамди Закири, с. Боговиње, Тетово. (554)
- Ученичка книшка на име Зулкуфли Ибраими, с. Глози, Тетово. (555)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Идриз Медин, Тетово. (556)
- Свидетелство од IV одделение на име Ешреф Аљџа, с. Бродец, Тетово. (557)
- Здравствена легитимација на име Божа Менковска, с. Раотинце, Тетово. (558)
- Свидетелство од IV одделение на име Благоја Петровски, с. Прелубиште, Тетово. (559)
- Воена книшка на име Перко Ефремов, с. Крупиште, Тетово. (560)
- Ученичка книшка на име Панче Димитров, ул. „22 Октомври“ бр. 56, Кочани. (561)
- Здравствена легитимација на име Борче Миленов, с. Блатец, Винаца. (562)
- Здравствена легитимација на име Екрем Алиов, Винаца. (563)
- Здравствена легитимација на име Влатко Атанасов, ул. „Гоце Делчев“ бр. 34, Винаца. (564)
- Свидетелство на име Љубе Недароски, ул. „М. Пијаде“ бр. 1-III/1, Прилеп. (565)
- Ученичка книшка на име Азире Салиоска, ул. „Даб. Завој“ бр. 7, Прилеп. (566)
- Свидетелство на име Трајко Димески, ул. „Пиринска“ бр. 42, Прилеп. (567)
- Диплома и работна книшка на име Магдалена Мурдеска, ул. „Б. Талески“ бр. 29, Прилеп. (568)
- Ученичка книшка на име Суат Селимоски, ул. „К. Волнароски“ бр. 17, Прилеп. (569)
- Свидетелство на име Павле Ристески, ул. „К. Јосифовски“ бр. 153, Прилеп. (570)
- Работна книшка на име Пенко Стојкоски, Прилеп. (571)
- Ученичка книшка на име Жарко Стојчески, ул. „Шакир Вовјода“ бр. 13, Прилеп. (572)
- Свидетелство од III година на име Митре Станојковски, с. Тронеџа, Прилеп. (573)
- Здравствена легитимација на име Муарем Зекироски, Куманово. (574)
- Здравствена легитимација на име Новица Станковска, с. Романовце, Куманово. (575)
- Свидетелство на име Зоран Стефановски, с. Макреш, Куманово. (576)
- Воена книшка на име Мирослав Благојевиќ, с. Четирце, Куманово. (577)
- Здравствена легитимација на име Јасмина Димитријевска, ул. „Т. Георгиев“ бр. 32, Куманово. (578)
- Здравствена легитимација на име Зоран Арсовски, ул. „Драган Стопаревиќ“ бр. 30, Куманово. (579)
- Здравствена легитимација на име Горица Михајловска, Куманово. (580)
- Здравствена легитимација на име Љубе Трајковски, ул. „С. Ковачевиќ“ бр. 26, Куманово. (581)
- Ученичка книшка на име Вердијана Цветковска, ул. „Т. Мендол“ бр. 37а, Куманово. (582)
- Свидетелство за VII одделение на име Душко Алексовски, с. М. Црцорија, Кр. Паланка. (583)
- Свидетелство за VI одделение на име Вејсел Џелоски, с. Пласница, М. Брод. (584)
- Свидетелство за V одделение на име Мемед Белулоски, с. Пласница, М. Брод. (585)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стојко Ѓорѓиоски, с.Д. Манастирец, М. Брод. (586)
- Свидетелство за VIII одделение на име Наџка Филиповска, с. Мамутчево, М. Брод. (587)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зоран Ивановски, Градско, Титов Велес. (589)
- Свидетелство за VI одделение на име Смилко Павлов, ул. „14 бригада“ бб. Кочани. (518)
- Здравствена легитимација на име Благој Велков, село Блаце, Винаца. (519)
- Здравствена легитимација на име Јорданка Ефтимова, с. Лаки, Винаца. (520)
- Здравствена легитимација на име Рада Атанасова, ул. „Гоце Делчев“ бр. 34, Винаца. (521)
- Воена книшка издадена од Ајдовчина на име Радован Ангелески, Скопје. (522)
- Работна книшка издадена од Демир Хисар на име Владо Ваљановски, Скопје. (523)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Гултен Реџепоска, ул. „Тризла“ бр. 757, Прилеп. (524)
- Свидетелство од I година на име Коле Митев, с. Јаргулица, Радовиш. (525)
- Свидетелство на име Виолета Талеска, ул. „Г. Петров“ бр. 4, Прилеп. (526)
- Свидетелства за I, II и III клас на име Горан Андриески, с. Ново Лагово, Прилеп. (527)
- Свидетелство на име Пава Јанковска, с. Вранче, Прилеп. (528)
- Уверение за армирач на име Веле Илиоски, с. Тројкрсти, Прилеп. (529)
- Здравствена легитимација на име Сунчица Николовска, с. Орашец, Куманово. (530)
- Работна книшка на име Фаик Џеладини, с. Опае, Куманово. (531)

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ  
НОВО ИЗДАНИЕ

# УСТАВ НА СФРЈ УСТАВ НА СРМ

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и со  
амандмани на Уставот на СРМ — во една  
збирка.

Ова усталено издание, по својот формат,  
има за цел да го олесни користењето на ус-  
тавите и новите амандмани за примена во  
практиката.

Цена на збирката е 150 динари.

Порачки прима Службата за претплата  
на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје,  
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-  
603-12498.

## СОДРЖИНА

| Страна                                                                                                                                                                                                                                       | тутот на Работната организација за про-<br>мет, производство и прикажување на<br>филмови „Македонија-филм“ — Скопје                                                                                     | 654 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 437. Закон за обезбедување постојани сред-<br>ства на Фондот на Федерацијата за кре-<br>дитирање на побрзиот развој на стопан-<br>ски недоволно развиените републики и<br>автономни покраини во периодот од 1981<br>до 1985 година — — — — — | 443. Одлука за изменување на Одлуката за<br>избор на претседател и членови на Ко-<br>мисијата за подготвување Закон за пен-<br>зиското и инвалидското осигурување —                                     | 654 |
| 438. Закон за задолжителниот заем за обез-<br>бедување постојани средства на Репуб-<br>личкиот фонд за кредитирање на побр-<br>зиот развој на стопански недоволно раз-<br>виените краишта во периодот од 1981 до<br>1985 година — — — — —    | 444. Одлука за определување на највисокото<br>ниво на цените односно тарифите на<br>ПТТ услугите — — — — —                                                                                              | 655 |
| 439. Закон за давање надоместок на дел од<br>каматата на кредитите за определени<br>намени во периодот од 1981 до 1985 го-<br>дина — — — — —                                                                                                 | 445. Правилник за изменување и дополнува-<br>ње на Правилникот за начинот на прес-<br>метувањето, уплатувањето и отстапува-<br>њето на данокот од доход на организа-<br>циите на здружен труд — — — — — | 655 |
| 440. Дополнувања на Резолуцијата за поли-<br>тиката на остварување на Општестве-<br>ниот план на Социјалистичка Република<br>Македонија за периодот од 1981 до 1985<br>година во 1981 година — — — — —                                       | 446. Одлука на Уставниот суд на Македонија,<br>У. бр. 82/81 од 10 септември 1981 година —                                                                                                               | 655 |
| 441. Одлука за одобрување на Завршната<br>сметка на републичките стоковни резер-<br>ви за 1980 година — — — — —                                                                                                                              | 447. Одлука на Уставниот суд на Македонија,<br>У. бр. 102/80 од 1 јули 1981 година —                                                                                                                    | 656 |
| 442. Одлука за давање согласност на Стату-<br>тарната одлука за дополнување на Ста-                                                                                                                                                          | Општи акти на самоуправните интересни<br>заедници                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 289. Одлука за утврдување стапката на при-<br>донесот на вработувањето на подрачјето<br>на град Скопје — — — — —                                                                                        | 657 |